



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 4 април 1995
Скопје
Број 18 Год. LI

Аконтацијата за 1995 година изнесува
5.000 денари. Овој број чини 250
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

386.

Врз основа на точка 1, дел III од Одлуката за организација и делокруг на работата на Кабинетот на Претседателот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 57/91), донесувам

ОДЛУКА ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕ- ЛОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА КОМУ- НИКАЦИЈА СО ЈАВНОСТА

I

Кимов Ѓорѓи, се именува за советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.08-276
1 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Киро Глигоров, с.р.

387.

Врз основа на член 38, став 2 и 3 од Законот за Буџетот („Службен весник на РМ“, бр. 79/93) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЗАЈМИЦИ ОД БУЏЕ- ТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Од средствата за усогласување на приходите на општинските буџети се дава позајмица во износ од 755.000 денари на собранијата на општините:

1. Винаца	215.000	денари
2. Делчево	210.000	“
3. Кочани	220.000	“
4. Крушево	110.000	“

2. Позајмицата од точка 1 на оваа одлука се дава со рок на враќање од три месеци, а најдоцна до 30 јуни 1995 година.

3. За користењето и враќањето на позајмицата од точка 1 на оваа одлука ќе се склучи договор помеѓу собранијата на општините на кои им е дадена позајмицата и министерот за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-859/1
27 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

388.

Врз основа на член 5 став 4 од Законот за продажба на станите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“, бр. 36/90 и 62/90) и член 45 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90), Владата донесе

ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАМАЛУ- ВАЊЕ НА ЦЕНАТА НА СТАНОВИТЕ ВО ОПШТЕ- СТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

Член 1

Во Одлуката за намалување на цената на станите во општествена сопственост („Службен весник на РМ“, бр. 68/92, 5/93, 11/93, 18/93, 57/93, 67/93, 72/93, 6/94, 18/94, 36/94, и 66/94) во членот 4 зборовите: „31 март“ се заменуваат со зборовите: „30 јуни 1995 година“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 23-869/1
27 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

389.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА РАБОТНИЧКИОТ УНИВЕРЗИТЕТ „КРСТЕ МИСИРКОВ“ – БИТОЛА

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Работничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ – Битола, со која за индивидуален рабоводен орган на Универзитетот е именуван Бранирод Михајлоски, дипл. политиколог, досегашен индивидуален рабоводен орган на Универзитетот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/6
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата на
Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

390.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ – С. САМОКОВ, МАКЕДОНСКИ БРОД**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на ЦОУ „Брака Миладиновци“ – с. Самоков, Македонски Брод, со која за индивидуален работорооден орган на Училиштето е именуван Велјан Стамески, одделенски наставник.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/7
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

391.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Гоце Делчев“ – Скопје, со која за индивидуален работорооден орган на Училиштето е именуван Раде Насков, професор по педагогија и психологија, досегашен индивидуален работорооден орган на Училиштето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/8
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

392.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „НАИМ ФРАШЕРИ“ – С. СТУДЕНИЧАНИ, СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Наим Фрашери“ – с. Студеничани, Скопје, со која за индивидуален работорооден орган на Училиштето е именуван

работорооден орган на Училиштето е именуван Муамет Касами, наставник по хемија и биологија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/9
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

393.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ВЛАДО ТАСЕВСКИ“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ „Владо Тасевски“ – Скопје, со која за индивидуален работорооден орган на Училиштето е именуван Симеон Станковски, професор по педагогија, досегашен индивидуален работорооден орган на Училиштето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/10
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

394.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ – С. КУЧЕВИШТЕ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на ЦОУ „Кирил и Методиј“ – с. Кучевиште, Скопје, со која за индивидуален работорооден орган на Училиштето е именуван Борис Зенговски, одделенски наставник, досегашен индивидуален работорооден орган на Училиштето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/11
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

395.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „БРАТСТВО“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Братство“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именуван Стаменко Попарсов, наставник по математика, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/12
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

396.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ДИМО ХАЦИ ДИМОВ“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ОУ „Димо Хаци Димов“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именувана Елеонора Дуковска, професор по педагогија, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/13
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

397.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ТЕФЕЈЈУЗ“ – СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Телефејјуз“ –

Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именуван Редуп Бугариќ, наставник по турски јазик, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/14
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

398.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ОУ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – С. ЉУБАНЦИ, СКОПЈЕ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Собирот на работни луѓе на ОУ „Гоце Делчев“ – с. Љубанци, Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именувана Радмила Илиевска, наставник по математика и физика, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/15
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

399.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година донесе

Р Е Ш Е Н И Е**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА ЦОУ „КРСТЕ П. МИСИРКОВ“ – НАС. ОРИЗАРИ, КОЧАНИ**

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ „Крсте П. Мисирков“ – нас. Оризари, Кочани, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именуван Стаменко Михајлов, наставник по француски јазик, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/16
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

400.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН
ОРГАН НА ЦОУ „АЛЕКСАНДАР УРДАРЕВСКИ“
– С. САНДЕВО, СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на ЦОУ „Александар Урдареvски“ – с. Сандево, Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именуван Миливој Смоковски, наставник по биологија и хемија, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/17
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

401.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН
ОРГАН НА ЦОУ „ЛИРИЈА“ – С. СРБИЦА, КИ-
ЧЕВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Лирија“ – с. Србица, Кичево, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именуван Беадин Балажи, одделенски наставник, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/18
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

402.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН
ОРГАН НА ОУ „ГРИГОР ПРЛИЧЕВ“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Глигор Прличев“ – Скопје, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именуван Александар Домлевски, професор по физичка култура, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/19
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

403.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН
ОРГАН НА ЦОУ „ХРИСТИЈАН КАРПОШ“ – С.
ДРАГОМАНЦЕ, КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ЦОУ „Христијан Карпош“ – с. Драгоманце, Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именуван Петар Каранфиловиќ, наставник по математика, досегашен индивидуален работоводен орган на Училиштето.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/20
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

404.

Врз основа на член 252 од Законот за предучилишно и основно воспитание и образование („Службен весник на СРМ“, бр. 19/83; 29/89, 11/91 и „Службен весник на РМ“, бр. 40/91) и член 46 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА
ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН
ОРГАН НА ОУ „РИЛИНДИЈА“ РУДНИК ЛОЈАНЕ,
КУМАНОВО

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на ОУ „Рилиндија“ – Рудник Лојане, Куманово, со која за индивидуален работоводен орган на Училиштето е именуван Гани Ибрахими, одделенски наставник.

2. Оваа решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-57/21
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

410.

Врз основа на член 16 од Законот за сценско – уметничка дејност („Службен весник на СРМ“, бр. 4/86; 51/88 и „Службен весник на РМ“, бр. 12/93) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 38/90 и „Службен весник на РМ“, бр. 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ДЕТСКИОТ КУЛТУРЕН ЦЕНТАР „КАРПОШ“ – СКОПЈЕ

1. Владата на Република Македонија дава согласност на Одлуката на Соборот на работните луѓе на Детскиот културен центар „Карпош“ – Скопје, со која за индивидуален рабоводен орган на Центарот е именуван Крум Бранов, академски музичар, досегашен индивидуален рабоводен орган на Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-65/1
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

411.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“, бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА ФИНАНСИИ

1. За помошник на министерот за финансии се назначува м-р Драгољуб Арсовски, досегашен советник во Владата на Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-92/3
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

412.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“, бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. Милое Димоски се разрешува од должноста помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, заклучно со 28.02.1995 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-561/2
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

413.

Врз основа на член 153, став 2 од Законот за органите на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК ВО ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. За советник во Владата на Република Македонија, за извршување работи и задачи – советник на министерот – портпарол во Владата на Република Македонија, се назначува Теута Арифџи, досегашен професор во Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ – Тетово.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-637/2
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

414.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“, бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ПОМОШНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. Димитар Цонов, се разрешува од должноста помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, поради заминување на нова должност, заклучно со 27.02.1995 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-646/1
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

415.

Врз основа на член 153, став 4 од Законот за органите на управата („Службен весник на РМ“, бр. 40/90 и 63/94) и член 46, став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на РМ“, бр. 38/90 и 63/94), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6 март 1995 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА СОВЕТНИК НА МИНИСТЕРОТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАДЕЖНИШТВО, СООБРАЌАЈ И ЕКОЛОГИЈА

1. Крсто Гавриловски, се разрешува од должноста советник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија, поради заминување на нова должност, заклучно со 27.02.1995 година.

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 17-647/1
6 март 1995 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Бранко Црвенковски, с.р.

416.

Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Бродец, во вкупна површина од 925 ха, 89 ари, 90 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.04.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 10-678/1

27 март 1995 година

Скопје

Директор

дипл. геод. инж. **Димитар Цонов, с.р.**

417.

Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Ижиште, во вкупна површина од 848 ха, 63 ари, 06 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.04.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 10-678/1

27 март 1995 година

Скопје

Директор

дипл. геод. инж. **Димитар Цонов, с.р.**

418.

Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Врбјани, во вкупна површина од 1470 ха, 32 ари, 92 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.04.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 10-678/1

27 март 1995 година

Скопје

Директор

дипл. геод. инж. **Димитар Цонов, с.р.**

419.

Врз основа на член 80 став 4 од законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 27 од 01.07.1986 година) и член 35 од Законот за изменување и дополнување на Законот за премер, катастар и запишување на правата на недвижностите („Сл. весник на СРМ“ бр. 17/91), донесувам

РЕШЕНИЕ

Се прогласува и става во сила катастарскиот операт на недвижностите за катастарската општина Мало Коњари, во вкупна површина од 1469 ха, 21 ари, 65 м².

Катастарскиот операт на недвижностите ќе се применува од 01.04.1995 година.

Од денот на применувањето на катастарскиот операт на недвижностите се става вон сила досегашниот катастарски операт на земјиштето за оваа катастарска општина.

Бр. 10-678/1

27 март 1995 година

Скопје

Директор

дипл. геод. инж. **Димитар Цонов, с.р.**

420.

Врз основа на член 60, а во врска со член 59 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87 51/88, 23/90 и 11/94) министерот за труд и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА**

1. П. П. за проектирање, монтажна и испитување „Техничка сигурност“ ул. „Горги Поп Христов“ бб Скопје, ги исполнува пропишаните услови за вршење на испитување и прегледи по член 59 од Законот за заштита при работа за потребите на други правни и физички лица кои обавуваат дејност и тоа за:

- дигалки;
- товарни лифтови, за пренесување на товари со и без придружник;
- постојано вградени транспортни уреди за невертикално пренесување на товари;
- преси и макази на механизирани погон со рачно доделување; и
- осветленост

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 13-1634/1

29 март 1995 година

Скопје

Министер

за труд и социјална политика,

Илјаз Сабриу, с.р.

421.

Врз основа на член 60, а во врска со член 58 од Законот за заштита при работа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/87 51/88, 23/90 и 11/94) министерот за труд и социјална политика донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ ИСПИТУВАЊЕ И ПРЕГЛЕДИ ПО ПРОПИСИТЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА**

1. Заводот за превентивна медицинска заштита во состав на Центарот за воено здравствени установи – Скопје, ги исполнува пропишаните услови за вршење на испитување и прегледи по член 58 од Законот за

заштита при работа за потребите на други правни и физички лица кои обавуваат дејност и тоа за:

- хемиски штетности
- осветленост
- штетни зрачења (освен јанизирачки)
- бучава
- вибрација
- микроклима

2. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 13-1413/2
24 март 1995 година
Скопје

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

422.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и членовите 70 и 79 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), на седницата одржана на 22 март 1995 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА член 7 со кој се додаваат два нови члена 7-а и 7-б и член 10 во делот што се однесува на давањето согласност на статусните промени на претпријатието, проширување на дејностите на претпријатието како и вршењето именување и разрешување на директорот, од Одлуката за изменување на Одлуката за определување комунални дејности односно работи кои се од посебен општествен интерес за град Скопје и за уредување начинот на остварувањето на посебниот општествен интерес во работењето на организациите на здружен труд што ги вршат тие дејности, донесена од Собранието на град Скопје на 29 декември 1993 година.

2. СЕ УКИНУВА времената мерка за запирање на извршувањето на актите и дејствијата донесени односно преземени врз основа на оспорените членови од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ и произведува правно дејство од денот на објавувањето.

4. Уставниот суд на Република Македонија по иницијатива на Јавното претпријатие „Комунална хигиена“ ц.о. Скопје, со Решение У. бр. 23/94 од 1 февруари 1995 година поведе, постапка за оценување уставноста и законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука, затоа што се постави прашањето за нејзината согласност со Уставот и со закон. Истовремено Судот го запре извршувањето на актите и дејствијата донесени односно преземени врз основа на оспорените членови од Одлуката.

5. Судот на седницата утврди дека согласно членот 7-а од Одлуката, со јавните претпријатија основани од градот Скопје управува управен одбор. Управниот одбор го сочинуваат претставници на Градот, на општините од подрачјето на Градот и на работници на јавното претпријатие... Претставниците на Градот во управниот одбор ги именува и разрешува Собранието на град Скопје, а на општините Собранието на соодветната општина. Управниот одбор има 11 члена од кои два именува Собранието на град Скопје, по еден Собранијата на општините и четири избираат работниците на јавното претпријатие врз основа на стручност и компетентност.

Според член 7-б од Одлуката управниот одбор во работењето и одлучувањето во јавното претпријатие донесува особено планови и програми за работа и развој, одлучува за цената на услугите, дава предлог за именување и разрешување на директорот на јавното

претпријатие, го донесува финансискиот план и завршната сметка и врши други работи утврдени со закон, одлука на Градот и статут на претпријатието.

Членот 10 од Одлуката уредува дека за претпријатијата основани од Градот, Собранието на град Скопје дава согласност на: статутот на претпријатието, плановите и програмите за работа и развој, статусни промени на претпријатието, проширување на дејностите на претпријатието, како и врши именување и разрешување на директор.

6. Според член 58 став 1 од Уставот, основа за управување и учество во одлучувањето се сопственоста и трудот. Притоа, Уставот во врска со управувањето во претпријатијата и другите стопански субјекти не определува поблиски основи за тоа, ниту упатува дека овој принцип поблиску ќе биде разработен со закон.

Согласно Уставот, остварувањето на посебниот општествен интерес во вршењето на дејностите или работите на јавните претпријатија повеќе не е уставна категорија. Меѓутоа, според мислењето на Судот, тоа што посебниот општествен интерес не е повеќе уставна категорија и не претставува повеќе основ за остварување на влијанието на државата врз вршењето на дејноста на јавните претпријатија, не значи дека во реалниот живот на државата не постои интерес определени односи да се уредат на определен начин заради задоволување одредени потреби на општеството или граѓаните.

Согласно член 117 став 1 од Уставот, градот Скопје е посебна единица на локална самоуправа, чија организација се уредува со закон.

Според член 196-б од Законот за претпријатијата, постојните организации на здружен труд од посебен општествен интерес можат да се организираат како јавно претпријатие со донесување на одлука на надлежната општествено-политичка заедница за организирање. Општествено-политичката заедница учествува во управувањето во јавното претпријатие сразмерно на вложениот капитал, што се смета за државна сопственост.

Од изнесените уставни и законски одредби произлегува дека значајна улога во претпријатието стекнува сопственикот на капиталот. Нему, како вложувач на капиталот му се признаваат права како во поглед на управувањето, така и во поглед на одлучувањето, а тоа значи дека капиталот и трудот се рамноправни основи за стекнување на правото на управувањето. Со оглед на тоа што градот Скопје не е повеќе општествено политичка заедница туку е посебна единица на локална самоуправа, Судот оцени дека не е ставен во иста позиција како Републиката во однос на општествениот капитал што е трансформиран во државен капитал односно дека единствен сопственик на државниот капитал е државата. Поради тоа Судот оцени дека нема уставен и законски основ, Собранието на град Скопје во јавните претпријатија основани од него чиј капитал е на државата со своја одлука да го уредува прашањето за управувањето на претпријатието, составот на управниот одбор, раководењето со јавното претпријатие и да го именува и разрешува директорот.

7. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точките 1 и 2 од оваа одлука.

8. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Јован Проевски и судиите Бахри Исџами, д-р Никола Крлески, Олга Лазова, д-р Стојмен Михајловски, д-р Милан Недков, Бесим Селими, д-р Јосиф Талевски и д-р Тодор Цунов.

У.бр. 23/94
22 март 1995 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
д-р Јован Проевски, с.р

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I – СКОПЈЕ

Пред овој суд се води спор за развод на брак по правната работа на тужителот Таировски Асан од Скопје, ул. „397“ бр. 3-а против тужената Таировска Амида од Скопје, со непозната адреса на живеење.

За привремен старател на тужената Таировска Амида со решение на Меѓуопштинскиот центар за социјални работи на општините на град Скопје, бр. 0811-601 од 15.III.1995 година е поставена Весна Росоклија адвокат која ќе ја застапува тужената до нејзиното јавување во судот.

Од Општинскиот суд Скопје I – Скопје, XV.П.бр. 374/95. (120)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II – СКОПЈЕ

Пред Општинскиот суд Скопје II – Скопје поднесена е тужба за развод на брак од тужителот Реџеп Реџеџи од Скопје, с. Инџиково, ул. „10“ бр. 72, против тужената Бисерка Подвезанец, со непозната адреса на живеење.

Се повикува тужената Бисерка Подвезанец да се јави во овој суд во рок од 30 дена по објавувањето на огласот или во истиот рок да достави своја точна адреса на живеење или престојување.

Доколку тужената не се јави во овој рок и не достави адреса, во натамошниот тек на постапката ќе биде застапувана од привремениот застапник Слободан Хаци Христовски, адвокат од Скопје, ул. „Пајко Маало“ бр. 3, кој ќе ја застапува во постапката сè додека таа или нејзин полномошник не се појават пред судот односно додека Органот за старателство не постави старател.

Од Општинскиот суд Скопје II – Скопје, XII П. бр. 2482/94. (119)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

Општинскиот суд во Прилеп го повикува Тодор Стојчевски од с. Кошино, кој наводно не се вратил од фронтот каде бил упатен во 1945 година и наводно не ја преживеал борбата која се одвивала на 16.IV.1945 година, во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас и го повикува секој кој што знае за неговиот живот да се јави на овој суд. По истекот на рокот од 3 месеци, судот ќе го прогласи наведеноото лице за умрено.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 83/95. (118)

ЗАПИШУВАЊЕ ВО СУДСКИОТ РЕГИСТАР

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 14662/94, на регистарска влошка бр. 1-55523-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, угостителство и трговија на големо и мало „РУЖИЦА-ТРЕЈД“ ц.о. увоз-извоз Куманово, ул. „Кирил и Методи“ бр. 8.

Претпријатието е основано со одлука за основање од 18.11.1994 година, а основач е Јовица Вучковски од Куманово.

Дејности: 011941, 011949, 012621, 012622, 012623, 012699, 012701, 012702, 012703, 012810, 012820, 012830, 013021, 013041, 013042, 013073, 013074, 013099, 020140, 030003, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, трговија на мало со отпадоци, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, откуп на земјоделски производи, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090124, 090129, 090133, 090150, 090160, 090171, 090172, 090179, 090181, 090189, 090201, 090209, 110303, 110304, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет 070310, 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Р. Србија, туристички работи во странство, меѓународна шпедиција

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јовица Вучковски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 14662/94. (16276)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 14254/94, на регистарска влошка бр. 1-55296-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото на работа во надворешно-трговскиот промет на Приватното претпријатие за трговија на големо и мало „ЕКСПЕРИЕНЦЕ“ експорт-импорт ц.о. Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 68.

Скратен назив: П.Т. „ЕКСПЕРИЕНЦЕ“ експорт-импорт ц.о. Кавадарци.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 02-1/1 од 04.11.1994 година, а основач е Јованова Јулија.

Дејности: 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070127, 070129, 070140, 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070220, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110404, застапување со странски фирми, посредување во промет со стоки и услуги од странство, превоз на стоки и патници во меѓународниот друмски сообраќај, услуги на меѓународна шпедиција, посредништво, вршење на туристички работи со странство, реекспорт, малограничен промет со: Грција, Албанија и СРЈ, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Јованова Јулија – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 14254/94. (16277)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 10210/94, на регистарска влошка бр. 1-55312-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, трговија, угостителство и туризам „СИМПАТИКУ IV“ ц.о. експорт-импорт с. Опае, Куманово.

Претпријатието е основано со одлука за основање бр. 1/94 од 23.08.1994 година, а основач е Самет Авди.

Дејности: 011420, 011522, 011523, 011526, 011527, 011722, 011741, 011742, 011743, 011749, 011791, 011799, 011820, 012901, 012830, 013030, 013042, 013050, 013121, 013200, 013122, 012322, 013400, 020140, 050100, 012130, 050201, 050209, 050301, 050302, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070129, 070131, 070132, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070227, 070140, 070150, 070230, 070240, 070250, 080112, 080121, 080190, 080202, 090121, 090202, 110301, 110309, 110109, 110909, 110902, 110405, 110404, 110302, 110401, 070310, 070320, малограничен промет со: Албанија, Грција, Бугарија, меѓународен транспорт на стоки, меѓународна шпедиција, реекспорт на стоки, застапување на странски фирми, слободни царински продавници, привремен увоз-извоз на стоки, продажба на стоки од консигнациони складишта.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Самет Авди, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 10210/94 (16278)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 14890/94, на регистарска влошка бр. 1-17363-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност во внатрешен промет на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „СОКОЛ-ИМ-ПЕКС“ увоз-извоз д.о.о. Кичево, ул. „4 јули“ блок 2, ламела 2

Дејностите во внатрешен промет се прошируваат со 011311, 011312, 011313, 011314, 011315, 090110, 090121, 090123, 090124, 090129, 090139, 090181, 090183, 090189

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег бр. 14890/94 (16279)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег бр. 13340/94, на регистарска влошка бр. 1-55444-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и право на надворешно-трговски промет на Трговското, производно претпријатие „ДУЛИ ИМПЕКС“ увоз-извоз ц.о. Кичево, ул. „11-ти Септември“ бр. 122

Претпријатието е основано со акт за основање од 26.10.1994 година, а основач е Садла Бектешовски од Кичево

Дејности: 011949, 012001, 012002, 012111, 012130, 012201, 013121, 013904, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090179, 110109, 110309, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка со неограничено овластување. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Садула Бектешовски – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13340/94 (16280)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14327/94, на регистарска влошка бр. 1-55354-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, трговија, градежништво и услуги „МАЈАРОСА“ ц.о. увоз-извоз Куманово, с. Карпош, ул. „30“ бр. 15.

Дејности: откуп на земјоделски производи, лековити растенија, сува кожа, волна, месо, млеко и сл., 013010, 013021, 013050, 020110, 020121, 050201, 050202, 060501, 060502, 060503, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070128, 070129, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 090171, 090179, 090189, 110309, 110903, 110909, застапување странски фирми и реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, малограничен промет со соседните земји СР Југославија, Бугарија, Грција и Албанија.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Стоје Спасевски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14327/94 (16282)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11963/94, на регистарска влошка бр. 1-55109-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето како д.о.о. на Приватното производство, трговско, услужно претпријатието „МАКСИМИЛИЈАН“ експорт-импорт д.о.о. с. Долно Коњаре, Куманово.

Скратената фирма гласи „МАКСИМИЛИЈАН“ д.о.о. Куманово, с. Долно Коњаре.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1/1 од 12.09.1994 година, а основач е Моме Лазаревски од Куманово, с. Долно Коњаре.

Дејности: 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080111, 080112, 080114, 080119, 080121, 080122, 080129, 080190, 080201, 080202, 090131, 090139, 090140, 090150, 090181, 090183, 090202, 110109, 110301, 110302, 110303, 110304, 110309, 110909, 013113, 013121, 060501, 060502, 070310, 070320, застапување на странски фирми, реекспорт, посредување во надворешно-трговскиот промет, малограничен промет со: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија, меѓународна шпедиција, агенциски услуги во областа на транспортот, услуги во меѓународниот транспорт на стоки и услуги, застапување и продажба на странска стока од консигнациско складиште и вршење сервисни услуги за одржување на увезената стока и трајните добра за лична потрошувачка, меѓународен транспорт на стоки и услуги, слободни царински продажници.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во надворешниот трговски промет е Моме Лазаревски, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11963/94. (16283)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13391/94, на регистарска влошка бр. 1-17450-0-0-0, го запиша во судскиот регистар ограничувањето на овластувањата на директорот на Друштвото со ограничена одговорност во сопственост на странско лице за промет со возила, ловечко и спортско оружје „ЗАСТАВА ПРОМЕТ КУМАНОВО“ д.о.о. п.о. Куманово, ул. „Доне Божинов“ 66.

На директорот Гоко Петрушевски, му се бришат овластувањата: има неограничено овластување во застапувањето во окрив на впишаните дејности во судскиот регистар, освен по правни работи, за располагање на недвижности и останати основни средства кои се заклучуваат врз основа на Одлуката на Управниот одбор на Друштвото, а кога е во прашање располагање со недвижности и останати основни средства заради вложување во друго или ново претпријатие, врз основа на Одлуката на Собранието на Друштвото и одлуката на Собранието на „ЗАСТАВА“ д.д. а се запишуваат нови овластувања: Директорот на Друштвото има ограничување на овластувања во застапување по следните работи и врз претходна одлука на надлежни органи: стекнување на недвижности и располагање со нив (освен станови), врз основа на претходна одлука на Управен одбор на Друштвото, стекнување со останати основни средства чија вредност преминува денарска противвредност од 1.000 ДЕМ и располагање вон ГРУПА „ЗАСТАВА“ со останати основни средства без оглед на нивната вредност, врз основа на претходна одлука на Управниот одбор на Друштвото, основање на нови претпријатија, банки и други финансиски институции, стекнување на влогови и акции во нив и располагање со нив и зголемување на основниот влог на Друштвото врз основа на претходна одлука на Управен одбор на Друштвото и одлука на Управен одбор на „ЗАСТАВА“ д.д. за согласност на одлука на Управниот одбор на Друштвото, вложување на средства во ново или друго претпријатие врз основа на претходна одлука на Управниот одбор на Друштвото и одлука на Управниот одбор на „ЗАСТАВА“ д.д. за согласност на одлука на Управниот одбор на Друштвото,

како и по други работи врз основа на одлука на надлежен орган кога тоа го одредува законот.

Договорите за располагање со недвижности, освен станови, стапуваат на сила по добиена согласност на Управен одбор на „Застава“ д.д. на нив, освен договорите за класичен закуп во внатрешен и надворешно-трговски промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13391/94. (16284)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 9022/94, на регистарска влошка бр. 1-54057-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето како д.о.о. во приватна сопственост и правото на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги, извоз-увоз „ДЕМАК“ д.о.о. Кавадарци, ул. „ЈНА“ бр. 7.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01/94 од 06.07.1994 година, а основач е Зафиров Делфина.

Дејности: 012310, 012312, 012421, 012429, 013021, 013022, 013041, 013042, 013121, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070250, 070260, 080112, 080190, 110903, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Зафиров Делфина, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 9022/94. (16285)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12244/94, на регистарска влошка бр. 1-54887-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Претпријатието за производство, увоз-извоз, трговија на големо и мало и услуги „ТРАНСФЕР“ ц.о. Куманово, ул. „Никшиќа“ бр. 22/15.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 01-1 од 16.09.1994 година, а основачи е Феррари Франко од Естре, Падова, Р Италија, ул. „Виа Канаведо“ бр. 72.

Дејности: 0130, 01309, 013099, 060501, 060502, 020140, 020201, 020202, 0701, 070111, 070112, 070113, 070114, 070122, 070123, 070124, 070125, 070127, 070128, 070129, 070132, 070140, 0702, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070250, 0801, 080190, 11090, 1104, 110402, 110403, 110404, 110309, 110909, 070310, 070320.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието е Феррари Франко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12244/94. (16286)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 11645/94, на регистарска влошка бр. 1-13311-0-0-0, го запиша во судскиот регистар проширувањето на дејност на Производство, услужното, трговско претпријатие „ФЕНИКС – 91“ Кавадарци, ул. „Прилепска“ бр. 3. Се проширува дејноста во внатрешен промет со: 080190, 080201, 080202, 110903, 110909, 120350.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 11645/94. (16287)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12851/94, на регистарска влошка бр. 1-54639-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето на Приватното претпријатие за трговија „ФИЛКОМ“ п.о. увоз-извоз Кавадарци, ул. „Вељко Влаховиќ“ бр. 4/12.

Претпријатието е основано со акт за основање од 20.09.1994 година, а основач е Филипов Душко од с. Сопот, Кавадарци.

Дејности: 07011, 070111, 070112, 070113, 070114, 07012, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 07013, 070131, 070132, 070140, 070150, 07021, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 07022, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110303, 110309, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070300, 070310, 070320, малограничен промет со: Бугарија, Грција, Албанија и СР Југославија, застапување и посредување.

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Филипов Душко, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12851/94 (16288)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14644/94, на регистарска влошка бр. 1-641-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на својство на лице за застапување на Акционерското друштво „БИСЕРКА“ п.о. Куманово, плоштад „Нова Југославија“ 66.

Се запишува својство на лице овластено за застапување во внатрешен промет на Поповски Чедо, в.д. директор, без ограничување, и во иднина ќе има својство на директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14644/94. (16289)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14954/94, на регистарска влошка бр. 1-55514-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во мешовита сопственост како д.о.о. и право на

работење во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство, трговија и услуги на големо и мало, извоз-увоз „ТЕРА“ д.о.о Куманово, ул. „Горче Петров“ бр. 4.

Основачи на претпријатието се: П.П.Т.У. „ЕКСТРА МЕИН“ од Куманово и ООД „ХЕЛИОС ГРУП – ООД“ од Варна, Р. Бугарија.

Дејности 011311, 011312, 011313, 011314, 011319, 011390, 011411, 011419, 011710, 011721, 012421, 013041, 013042, 013043, 013050, 013200, 013500, 020140, 020201, 020202, 030003, 060501, 060502, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080122, 080123, 080129, 080190, 080201, 090123, 090133, 090139, 090172, 090179, 090183, 110109, 110301, 110303, 110304, 110309, 110402, 110404, 110901, 110902, 110903, 110905, 110909, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со целокупниот свој имот.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бајдевски Борис, в.д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14954/94 (16290)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14017/94, на регистарска влошка бр. 1-55195-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и запишување правото на вршење на надворешно-трговскиот промет. Производно трговското услужно претпријатие „П-СОФИ-Л“ експорт-импорт д.о.о ул. „Стив Наумов“ бр. 1, Кавадарци

Основач Лидија Манева од Кавадарци. Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1

Дејности 012310, 01321, 013022, 012611, 013200, 0002011, 002010, 020201, 0701, 07011, 070112, 070114, 070111, 07012, 070123, 070124, 00132, 070140, 070150, 070121, 070129, 0702, 07021, 070211, 070212, 070219, 070240, 070260, 070213, 07022, 070230, 070221, 070225, 0801, 070250, 060501, 060502, 060503, 080201, 090140, 110909, 080190, 110301, 110309, 070310, 070320, посредување и застапување во областа на прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки, шпедиција

Претпријатието со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските сторени во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Лице овластено да го застапува претпријатието во внатрешниот и надворешниот промет е Лидија Манева, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14017/94

(16238)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14262/94, на регистарска влошка бр. 1-55294-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство, транспорт и трговија на големо и мало „ЕУРЕКА 94“ ц.о. увоз-извоз ул. „Октомвриска Револуција“ бр. 13/1-15, Куманово

Претпријатието е основано со Одлука за основање од 9.11.1994 година, а основач е Оливер Огњеновски од Куманово

Дејности 011791, 011941, 011990, 012142, 012201, 012310, 012321, 012322, 012323, 012421, 012429, 012622, 012623, 013022, 013099, 013500, 020140, 020201, 060501, 060502, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, трговија на мало со општодоцни, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, откуп на земјоделски производи, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070230, 070240, 070250, 070260, 080190, 080201, 080202, 090121, 090140, 090150, 090160, 110301, 110303, 110309, 110909, надворешна трговија 070310, 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со Албанија, Грција, Бугарија и Р. Србија. Туристички работи во странство, меѓународна шпедиција

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. Претпријатието за обврските сторени во правниот промет одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување во внатрешен и надворешен трговски промет е Оливер Огњеновски, директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14262/94

(16239)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13723/94, на регистарска влошка бр. 1-55009-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ПРОФА-ПРОМ“ ц.о. увоз-извоз нас. Бедине 66, Куманово

Претпријатието е основано со Одлука за основање. Акт за основање од 25-10-1994 година, а основач е Нинислав Трајковски

Дејности 011721, 011791, 011799, 011930, 011941, 011949, 011990, 012201, 012310, 012321, 012322, 012324, 012613, 012514, 012614, 012615, 012901, 013010, 013041, 013042, 013099, 013113, 013114, 013115, 013121, 013122, 013903, 020110, 020131, 020140, 020202, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060601, 060803, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, трговија на мало со општодоцни, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, откуп на земјоделски производи, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 080112, 080121, 080129, 080190, 090121, 090131, 090132, 090140,

090150, 090160, 090189, 090201, 090202, 090209, 110301, 110303, 110309, 110903, 110909, надворешна трговија 070310, 070320, застапништво и посредништво, реекспорт, консигнациона продажба, меѓународен транспорт на патници и стоки, малограничен промет со, Албанија, Грција, Бугарија и Р. Србија

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка

За обврските сторени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување во внатрешен и надворешен промет е Нинислав Трајковски директор без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13723/94

(16240)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 10472/94, на регистарска влошка бр. 1-52641-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „СОТЕР“ ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 10-в

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 30.08.1994 година, а основач е Драган Вукановиќ

Дејности: 011311, 011314, 011315, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 012615, 012622, 012810, 012820, 013010, 013021, 013041, 013111, 013121, 013122, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080129, 080190, 080201, 090121, 090131, 090132, 090133, 090160, 090183, 090209, 110301, 110309, 110909

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драган Вукановиќ, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 10472/94. (16291)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 12828/94, на регистарска влошка бр. 1-54353-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ГО-КО“ ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Ангел М. Дуцо“ бр. 15.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 17.10.1994 година, а основач е Горан Ковачевиќ

Дејности: 011311, 011314, 011315, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 012615, 012622, 012810, 012820, 013010, 013021, 013041, 013111, 013121, 013122, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080129, 080190, 080201, 090121, 090131, 090132, 090133, 090160, 090183, 090209, 110301, 110309, 110909

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Горан Ковачевиќ, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 12828/94. (16292)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13931/94, на регистарска влошка бр. 1-55153-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето во приватна сопственост и право на вршење работи во надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за производство и трговија на големо и мало „ТА-НИ“ ц.о. експорт-импорт Куманово, ул. „Тоде Думба“ бр. 10/4-16.

Претпријатието е основано со акт за основање бр. 1 од 02.11.1994 година, а основач е Горѓиевски Драган

Дејности: 011311, 011314, 011315, 011941, 011949, 012201, 012310, 012321, 012615, 012622, 012810, 012820, 013010, 013021, 013041, 013111, 013121, 013122, 013909, 020110, 020121, 020131, 020140, 020201, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060601, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 070310, 070320, 080129, 080190, 080201, 090121, 090131, 090132, 090133, 090160, 090183, 090209, 110301, 110309, 110909

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Драган Горѓиевски, директор со неограничени овластувања

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13931/94. (16293)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13450/94, на регистарска влошка бр. 1-54808-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото на работење во надворешно-трговскиот

промет на Претпријатието за производство, трговија и услужни дејности „МАКЛИНА“ увоз-извоз п.о. Кавадарци, ул. „Илинденска“ бр. 115

Скратен назив на фирмата: „МАКЛИНА“ п.о. Кавадарци
Претпријатието е основано со акт за основање од 29.10.1994 година, а основач е Бошевска Блага од Кавадарци, со основачки влог 5 000,00 денари

Дејности: 011299, 011313, 011721, 011730, 011810, 011820, 011920, 011930, 012421, 012621, 012622, 013010, 013021, 013022, 013074, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070125, 070126, 070127, 070128, 070129, 070131, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070227, 070229, 070230, 070240, 070250, 070260, 110309, 110404, во надворешно-трговскиот промет: 070310, 070320

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со потполна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Бошевска Блага – директор со неограничени овластувања.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13450/94. (16294)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 13990/94, на регистарска влошка бр. 1-55324-0-0-0, го запиша во судскиот регистар основањето и правото на надворешно-трговскиот промет на Претпријатието за трговија и услуги „ТЕХНОМЕТАЛ-ПРОМЕТ“ увоз-извоз п.о. Кичево, ул. „Тане Цалески“ бр. 1

Претпријатието е основано со акт за основање од 07.11.1994 година, а основачи се: Љубисав Петрески, Чедомир Настески, Пецо Ширгоски и Магда Богданоска сите од Кичево.

Дејности: 011949, 012201, 013121, 013904, 020110, 020121, 020140, 030003, 050100, 050301, 050302, 060501, 060502, 060503, 060602, 070111, 070112, 070113, 070114, 070121, 070122, 070123, 070124, 070126, 070127, 070129, 070132, 070140, 070150, 070211, 070212, 070213, 070214, 070219, 070221, 070222, 070223, 070224, 070225, 070226, 070229, 070230, 070240, 070250, 080121, 080129, 080190, 080201, 080202, 090123, 090124, 090129, 090131, 090171, 090172, 090179, 110109, 110309, 110903, 110909, 070310, 070320, малограничен промет со: Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија, застапување на странски фирми, посредништво, вршење на комисиони работи и реекспорт

Претпријатието во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка со неограничени овластувања. За обврските направени во правниот промет со трети лица претпријатието одговара со сите свои средства со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и претставување на претпријатието во внатрешниот и надворешниот трговски промет е Љубисав Петрески – директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 13990/94. (16295)

Окружниот стопански суд во Скопје, со решението Срег. бр. 14629/94, на регистарска влошка бр. 2-1068-0-0-0, ја запиша во судскиот регистар промената на лице за застапување на Занаетчиската задруга за градежништво и градежно занаетчиство „МИНЕР“ п.о. Куманово, ул. „Братство единство“ бб.

Се брише досегашниот застапник Митровски Мирко, директор, без ограничување, а се запишува нов застапник Јовановски Слободан, директор, без ограничување

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Срег. бр. 14629/94. (16296)

СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ

Со решението Ст. 894/94 се одобрува склученото присилно порамнување помеѓу доверителите и должникот „ЕЛЕКТРОУКРАС“ Охрид. Утврдените побарувања на доверителите ќе им се исплатат во рок од една година од денот на склучувањето на присилното порамнување во полн износ со камата – ЗВРСЗК.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (580)

Со решението Ст. бр. 170/95 од 10.III.1995 година на Окружниот стопански суд во Битола према должникот ПП „Ново Село“ од с. Новоселани е отворена стечајна постапка. За стечаен судија е определен Коста Споса, а за стечаен управител Душан Бакревски од Битола.

Се повикуваат доверителите да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ со пријава со докази во два примероци таксирани со 20,00 денари судски такси, а должниците да ги измират своите побарувања.

Рочиште за испитување на побарувањата ќе се одржи на 17.IV.1995 година во 12,30 часот во Окружниот стопански суд Битола.

Огласот е објавен на огласната табла на судот на 10.III.1995 г.

Од Окружниот стопански суд во Битола. (581)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1498/94 од 20.III.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ПЗПКОДТ „ЈУ-БЕТИ ПРОМЕТ“ од Скопје, ул. „Маркова Река“ бр. 16А.

За стечаен судија е одредена Лилјана Савовска, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Илија Заковски од Скопје, ул. „Рувелтова“ бр. 54, телефон 741-545.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.V.1995 година, во 8,00 часот, соба број 154 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (582)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1330/94 од 6.II.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППУТ „Центромак“ од Скопје, ул. „М. Хадивасилев“ бр. 30.

За стечаен судија е одреден Ордановски Бранко, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Андоновски Митко ул. „Исаниа Мажовски“ бр. 36/II-2, телефон 313-079.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 10.V.1995 година, во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (583)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Ст. бр. 1734/94 од 13.III.1995 година е отворена стечајна постапка над должникот ППП „СТРУГАЛИЈА“ од Кичево.

За стечаен судија е одреден Јанко Узунов, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Калчиновски Веле од Кичево, ул. „Христо Узунов“ бр. 7, телефон 51-916.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 17.V.1995 година, во 12,00 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (584)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението П Ст. бр. 784/94 од 18.II.1994 година е отворена стечајна постапка над должникот ДОО за трговија и спорт рекреација „КАЈЕСПОРТ“ Скопје ул. „Никола Парапунов“ бб.

За стечаен судија е одреден Бранко Ордановски, судија при овој суд.

За стечаен управник е одреден Владо Стефановски од Скопје, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 37, телефон 227-300.

Се повикуваат доверителите на стечајниот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на Република Македонија“ до стечајниот совет со пријава во два примероци со докази.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према стечајниот должник, без одлагање. Рочиште за испитување на пријавените побарувања се закажува на 8.V.1995 година, во 8,30 часот, соба број 83 при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (585)

ЛИКВИДАЦИИ

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 77/95 од 23.III.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за трговија на големо и мало увоз-извоз угостителство и туризам „ВИС ТРЕЈД“ од Скопје, ул. „Георги Димитров“ Деловен центар ЛЦ ламела I/1.

За ликвидационен управник се определува Владо Атанасоски од Скопје, ул. „Рувелтова“ бр. 63, тел. 235-715.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се повикуваат должниците да ги намираат долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 4.V.1995 година во 8,10 часот, во соба бр. 60, во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (574)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 22/95 од 24.III.1995 година заклучена е ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, туризам и услуги „КАМАРО, КОМЕРЦ“ ул. „Орден Чодела“ бр. 50-а.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (575)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 74/95 од 23.III.1995 година се отвора постапка за редовна ликвидација над Производното трговско претпријатие на големо и мало експорт-импорт ЦО од Скопје ул. „Самаринска“ бр. 4.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Снадански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријава во два примероци со докази.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.V.1995 година, во 8,00 часот, во соба број 154, во овој суд.

Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (576)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 62/95 од 23.III.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Трговското претпријатие „ШПРЕСА-КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Панајот Гиновски“ бр. 4.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ 109-3/34 телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање.

Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 10.V.1995 година во 8,15 часот, во соба бр. 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (577)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 63/95 од 23.III.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет, производство и услуги, увоз-извоз „СПАС КОМЕРЦ“ од Скопје, ул. „Партизански одреди“ бр. 78/3-15.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-4/34, тел. 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник за 10.V.1995 година во 8,30 часот, во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (578)

Окружниот стопански суд во Скопје, објавува дека со решението Л. бр. 57/95 од 9.III.1995 година отвори постапка за редовна ликвидација над Претпријатието за промет на големо и мало, производство, услуги и угостителство, увоз-извоз „МАГОПРОМ“ со седиште на бул. „Крсте Мисирков“ бр. 9/8.

За ликвидационен управник се определува Спиро Митревски од Скопје, бул. „Јане Сандански“ бр. 109-3/34, телефон 418-628.

Се повикуваат доверителите на ликвидациониот должник да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“ до ликвидациониот совет на овој суд со пријави во два примероци со докази.

Се повикуваат доверителите да ги намират долговите према ликвидациониот должник без одлагање. Се закажува рочиште за испитување на пријавените побарувања на доверителите на ликвидациониот должник на 19.IV.1995 година во 8 часот, во соба број 154 во овој суд.

Од Окружниот стопански суд во Скопје. (579)

ОГЛАСИ ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ

Врз основа на член 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Сл. весник на РМ“ бр. 38/93), Претпријатието за рударство и металургија на бакар „Бучим“ Радовиш, објавуваат

ОГЛАС

ЗА ПОВИКУВАЊЕ НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРМБ „БУЧИМ“ – РАДОВИШ

1. Претпријатието за рударство и металургија на бакар „Бучим“ Радовиш, отпочна со постапката за трансформација на општествениот капитал во согласност со одредбите на Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

2. Се повикуваат поранешните сопственици, односно нивните правни наследници, кои се државјани на Република Македонија, доколку имаат да ги пријават своите побарувања кон ПРМБ „Бучим“ Радовиш.

3. Седиштето на ПРМБ „Бучим“ Радовиш е во Радовиш.

4. Своите побарувања барателите да ги достават до ПРМБ „Бучим“ Радовиш и истовремено до Агенцијата на РМ за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на посебен образец („Сл. в. на РМ“ 3/94) во рок од 60 дена сметано од денот во објавувањето на огласот.

ПРМБ „Бучим“ Радовиш
(592)

Врз основа на членовите 33 и 34 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал („Службен весник на РМ“ бр. 38/93), Акционерското друштво за откуп и обработка на тутун „Југотутун“ – „Моша Пијаде“ – Неготино, објавува

ОГЛАС

ЗА ЈАВЕН ПОВИК НА ПОРАНЕШНИТЕ СОПСТВЕНИЦИ И НИВНИТЕ ПРАВНИ НАСЛЕДНИЦИ ЗА ЗАШТИТА НА СВОИТЕ ПОБАРУВАЊА ОД ПРЕТПРИЈАТИЕТО

1. Акционерско друштво за откуп и обработка на тутун „Југотутун“ – „Моша Пијаде“ – Неготино, ги повикува поранешните сопственици и нивните правни наследници државјани на Република Македонија, да ги пријават своите побарувања од ова претпријатие доколку ги имаат во рок од 60 дена од денот на објавувањето на овој оглас.

2. на АД „Југотутун“ – „Моша Пијаде“ – Неготино е на ул. „Партизанска“ бр. 29, 91440 Неготино.

3. Своите побарувања барателите треба да ги достават истовремено и до претпријатието и до Агенцијата за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на Република Македонија во Скопје, на посебен образец пропишан од Агенцијата („Сл. весник на РМ“ бр. 3/94).

АД „ЈУГОТУТУН“ – „МОША ПИЈАДЕ“
НЕГОТИНО

ОБЈАВИ

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „МЛАДОСТ“ за хемиска доработка и промет – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. 85 бр. 5 во време од 8 до 15 часот.

За О.П. „Младост“ – Скопје
588

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АД „МОДА“ – Свети Николе

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието.

тието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со продажба на претпријатието на лица кои го превземаат управувањето со претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „М. Тито бр. 79 Св. Николе во време од 7.00 до 10 часот.

А.Д. „МОДА“ Свети Николе
590

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „7 Носмври“ – Гевгелија

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Индустриска“ бр. 6. – Гевгелија во време од 7 до 15 часот.

591

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал АДУТ „Македонија“ – Гостивар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Борче Јовановски“ бр. 56 – Гостивар, во време од 7 до 15 часот.

593

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „Илинденка“ – Крушево

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Маршал Тито“ – 89 – Крушево, во време од 7 до 14 часот.

594

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал А.Д. „ЈУГОТРГОВИЈА“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 23.02.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со издавање интерни акции заради прибавување на дополнителен капитал.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Кузман Јосифовски Питу“ бр. 15 во време од 08 до 15 часот.

А.Д. „ЈУГОТРГОВИЈА“ – СКОПЈЕ
604

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал „БИРО ЗА КНИГОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ“ – Струмица

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 8.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „Братство-единство“ бр. 27 во време од 7 до 15 часот.

605

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ПОС за превоз на стока „МАКТРАНС“ ЦО увоз-извоз – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 23.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со: издавање на акции заради дополнително вложување во комбинација со продажба на идеален дел од претпријатието и давање на средства под закуп.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „810“ број 3-а Скопје во време од 8 до 11 часот.

606

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ОП „Траншпед“ – Скопје

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал на седницата одржана на 15.03.1995 година, донесе Одлука за трансформација на претприја-

тието, согласно Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на претпријатието ќе се изврши со откуп на претпријатието од страна на вработените.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простори на претпријатието, кое се наоѓа на ул. „АВНОЈ“ бр. 74 – Скопје, во време од 12 до 15 часот.

607

Врз основа на членот 12 од Законот за персоналниот данок од доход („Службен весник на Република Македонија бр. 80/93, 3/94 и 70/94), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец март 1995 година, која се применува за аконтативно пресметување на персоналниот данок од доход изнесува 8.600 денари.

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабриу, с.р.

Врз основа на членот 5 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94), Министерството за труд и социјална политика

ОБЈАВУВА

Платата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец март 1995 година не може да изнесува помалку од утврдената по одделни гранки и тоа:

Шифра	гранка	основица
0101	Електростопанство	7.833
0102	Производство на јаглен	4.735
0105	Производство на нафтени деривати	8.531
0106	Производство на железна руда	4.284
0107	Црна металургија	5.289
0108	Производство на руди на обоени метали	5.302
0109	Производство на обоени метали	9.257
0110	Преработка на обоени метали	5.480
0111	Производство на неметални минерали (без градежен материјал)	4.253
0112	Преработка на неметални минерали (без градежен материјал)	4.841
0113	Металопереработувачка дејност	3.958
0114	Машиноградба	5.949
0115	Производство на сообраќајни средства	4.703
0117	Производство на електрични машини и апарати	4.636
0118	Производство на базни хем. производи	6.442
0119	Преработка на хемиски производи	6.800
0120	Производство на камен, чакал и песок	4.869
0121	Производство на градежен материјал	8.089
0122	Производство на режана граѓа и плочи	3.442

0123	Производство на финални произв. од дрво	3.858
0124	Производство и преработка на хартија	6.576
0125	Производство на текстил, предива и ткаен.	3.390
0126	Произв. на готови текстилни производи	3.610
0127	Производство на кожа и крзно	3.624
0128	Произв. на кожни обувки и галантерија	2.666
0130	Производство на прехранбени производи	6.494
0131	Производство на пијалаци	8.228
0132	Производство на добиточна храна	6.351
0133	Производство и преработка на тутун	6.904
0134	Графичка дејност	4.462
0135	Собирање и примарна преработка на индустриски отпадоци	3.579
0139	Производство на разновидни производи	3.169
0201	Земјоделско производство	4.592
0202	Земјоделски услуги	7.008
0203	Рибарство	5.389
0300	Шумарство	4.949
0400	Водостопанство	4.995
0501	Високоградба	3.561
0502	Нискоградба и хидроградба	4.481
0503	Инсталатерски и завршни работи во градежништвото	3.852
0601	Железнички сообраќај	6.434
0604	Воздушен сообраќај	10.021
0605	Друмски сообраќај	4.649
0606	Градски сообраќај	6.182
0608	Претоварни услуги	–
0609	ПТТ услуги и врски	7.645
0701	Трговија на мало	4.486
0702	Трговија на големо	7.379
0703	Надворешна трговија	9.612
0801	Угостителство	4.657
0802	Туристичко посредување	5.717
0901	Занаетчиски услуги и поправки	4.280
0902	Лични услуги и услуги на домаќинство	3.933
1001	Уредување на населби и простори	6.511
1003	Комунална дејност	5.805
1101	Банкарство	9.396
1102	Осигурување на имоти и лица	10.956
1103	Услуги во областа на прометот	10.403
1104	Проектир. и сродни техн. услуги	5.255
1105	Геолошки истражувања	–
1106	Истражувачко развојна работа (освен научно истражувачка)	5.761
1109	Деловни услуги	10.379
1201	Образование	5.825

1202	Научно истражувачка дејност	7.187
1203	Култура, уметност и информации	6.168
1204	Физичка култура и спорт	5.378
1301	Здравствена заштита	6.443
1302	Општествена заштита на децата и младината и социјална заштита	4.850
1401	Органи на општествено-политички заедници	6.124
1402	Самоуправни интересни заедници	6.529
1403	Здруженија	8.815
1404	Општествено-политички организации	7.484

Министер
за труд и социјална политика,
Илјаз Сабрву, с.р.

СОДРЖИНА

386.	Одлука за именување советник на Претседателот на Република Македонија за комуникација со јавноста	365	ган на ЦОУ „Александар Урдареvски“ – с. Сандево, Скопје	368
387.	Одлука за одобрување на позајмици од Буџетот на Република Македонија	365	401. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Лирија“ с. Србица, Кичево	368
388.	Одлука за именување на Одлуката за намалување на цената на становите во општествена сопственост	365	402. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Григор Прличев“ – Скопје	368
389.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Работничкиот универзитет „Крсте Мисирков“ – Битола	365	403. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Христијан Карпош“ – с. Драгоманце, Куманово	368
390.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Браќа Миладиновци“ – с. Самоков, Македонски Брод	366	404. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Рилиндија“ Рудник Лојане, Куманово	368
391.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Гоце Делчев“ – Скопје	366	405. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Никола Карев“ – Кочани	369
392.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Наим Фрашери“ – с. Студеничани Скопје	366	406. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Домот за ученици „Боро Менков“ – Крива Паланка	369
393.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Владо Тасевски“ – Скопје	366	407. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување и воспитување на децата „Детска радост“ – Струмица	369
394.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Кирил и Методиј“ – с. Кучевиште – Скопје	366	408. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на КДУ „Рада Поцева“ – Кавадарци	369
395.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Братство“ – Скопје	367	409. Решение за определување претставници на Републиката во Советот на РО за згрижување и воспитување на деца „Росница“ – Скопје	369
396.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Димо Хаџи Димов“ – Скопје	367	410. Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на Детскиот културен центар „Карпош“ – Скопје	370
397.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Тефејуз“ – Скопје	367	411. Решение за назначување помошник на министерот за финансии	370
398.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ОУ „Гоце Делчев“ – с. Љубанци – Скопје	367	412. Решение за разрешување од должноста помошник на министер за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија	370
399.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Крсте П. Мисирков“ – нас. Оризари, Кочани	367	413. Решение за назначување советник во Владата на Република Македонија	370
400.	Решение за давање согласност на Одлуката за именување индивидуален работоводен орган на ЦОУ „Александар Урдареvски“ – с. Сандево, Скопје	368	414. Решение за разрешување од должноста помошник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија	370
			415. Решение за разрешување од должноста советник на министерот за урбанизам, градежништво, сообраќај и екологија	370
			416. Решение на Републичката геодетска управа	371
			417. Решение на Републичката геодетска управа	371
			418. Решение на Републичката геодетска управа	371
			419. Решение на Републичката геодетска управа	371
			420. Решение за исполнување на условите за вршење испитување и прегледи по прописите за заштита при работа	371
			421. Решение за исполнување на условите за вршење испитување и прегледи по прописите за заштита при работа	371
			22. Одлука на Уставниот суд на Република Македонија, У.бр. 23/94 од 22 март 1995 година	372
			Објава за просечната месечна нето плата по работник во Републиката за месец март 1995 година	379
			Објава за плата по работник која претставува основица за пресметување на даноците и придонесите од плата за месец март 1995 година	380